

Во периодот од 18 до 21 април во центарот Солферино во Струга се случи подготвителната работилница на ПХВ Колегиумот за евалуација на изработените мали проекти за добробит на заедницата во текот на циклусот 2012/2013.

Во текот на истата покрај инструкторите на ПХВ колегиумот како гости присуствуваа и претставници на ЦИР-а.

По завршувањето на ПХВ обуките во ООЦК младинците кои ги поминаа овие обуки имаа период од три месеци во текот на кои поддржани од страна на своите дисеминатори лоцираа ранливи категории на лица во своите заедници, ги истражуваа нивните проблеми и потреби, анализираа на кој начин можат најсоодветно да помогнат, а својата хуманост ја преточија во низа на креативни активности за помош на избраните целни групи, и сето тоа под темата “Препознавање на различносите”.

Младинците организираа голем број на хуманитарни забави, концерти, театарски претстави, модни реви, спортски турнири, тие изработуваа честитки, глинени декорации, колачиња, цветови од хартија, и многу други прекрасни нешта се со цел да помогнат некому.

Тие реновираа домови, поправаа кровови, донираа покуќнина, облека и храна, помагаа за лекување на болни деца, градеа детски игралишта, описменуваа и помагаа при учење на јазици, беа креативни, беа посветени и безгранично хумани.

Во текот на овој циклус сите младинци со здружени сили, работејки тимски, успеаја да изработат неверојатни 202 мали проекти за добробит на заедницата, нов рекорден број на проекти во досегашното имплементирање на ПХВ програмата.

Оваа година ПХВ програмата е поддржана од грант на програмата Civica Mobilitas имплементирана од страна на ЦИР-а и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка, застапувана од канцеларијата за соработка во Скопје.

Оваа година во рамките на ПХВ програмата ќе се реализираат три финални работилници во текот на месеците мај и јуни, на кои ќе бидат поканети 200 учесници како претставници на најуспешните мали проекти.